

**Општи одредби****Член 1**

- (1) Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици од несреќен случај (незгода), (во натамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување членови на домаќинство од последици од несреќен случај што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Друштвото за осигурување (во натамошен текст: осигурувач).
- (2) Членови на домаќинство се сметаат: брачните другари, децата, родителите и останатите членови на заедничкото домаќинство кои во полисата, или во приложен список кон неа, се наведени поименично. Под домаќинство се подразбира секоја фамилија или друга заедница на лица, чии членови заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи. Членови на домаќинството кои привремено живеат во друго место (на школување, воени лица, или на привремена работа и. т.н.) можат да се осигураат како членови на домаќинството.
- (3) Договарач на осигурување може да биде секој член на домаќинството, или претпријатие или друга организација, односно секое правно лице кое има интерес да ги осигурува своите членови и нивните семејства.
- (4) Осигурувањето може да се договори за едно домаќинство - индивидуално осигурување, или за повеќе домаќинства - колективно осигурување, во случај на смрт и во случај на траен инвалидитет како последици на несреќен случај.
- (5) По овие Дополнителни услови можат да бидат осигурени членовите на домаќинство од своето раѓање до навршување на 70 години. Со договорот за осигурување мораат да бидат осигурени сите членови на домаќинството на исти осигурени суми. Доколку договарачот не ги опфатил сите членови што живеат во домаќинството, при настанување на осигурен случај, осигурената сума се намалува во сразмер помеѓу платената премија и премијата што би требало да се плати според вистинскиот број на членовите на домаќинството.
- (6) Лицата наведени во став (1) од овој член се осигурени без оглед на нивната здравствена состојба, (освен лица за кои е потребна понуда за здравствена состојба од став (4) на овој член) општата работна способност и без плаќање на зголемена премија, во смисла на член 9, став (3), точка 3 од Општите услови, освен лицата што потполно се лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучени од осигурување.

**Обврски на осигурувачот и траење на осигурувањето****Член 2**

- (1) Обврската на осигурувачот во однос на секој осигурен член на домаќинството почнува во 24,00 часот во оној ден кога е платена договорената премија, но, не порано

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА  
ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД  
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

Со извршена промена по одлука бр.0202-8031/1 од  
22.12.2020 година

од 24,00 часот во оној ден кој во полисата е означен како почеток на осигурувањето.

- (2) Обврската на осигурувачот за новопримен член на домаќинството започнува во 24,00 часот во оној ден кога осигурувачот го примил известувањето за пристапување и кога е платена премијата.
- (3) Обврската на осигурувачот за сите членови на домаќинството престанува во 24,00 часот во оној ден кој е наведен во полисата како истек на осигурувањето или престанала по некој друг основ.
- (4) Осигурувачот нема никаква обврска за исплата на осигурената сума во случај на смрт:
  1. ако осигуреникот во првата година на траење на осигурувањето, односно од своето пристапување во осигурувањето, изврши самоубиство;
  2. ако смртта на осигуреникот настапи поради извршување на смртна казна.
- (5) За лице кое престанало да биде член на домаќинството (мажење, женење и т.н.) во тек на траење на осигурувањето, осигурувањето е на сила до истек на тековната година на осигурувањето.
- (6) Поради неплатена премија, обврската на осигурувачот престанува според одредбите од член 4 од овие Дополнителни услови.

#### **Осигурени суми**

##### **Член 3**

- (1) Наведените осигурени суми во полисата за еден осигуреник претставуваат најголем износ на обврската на осигурувачот за одделен осигурен случај.

#### **Плаќање на премија**

##### **Член 4**

- (1) Договорачот на осигурувањето, премијата ја плаќа веднаш и однапред за цела година за сите осигуреници без исклучок и за цело времетраење на осигурувањето, доколку поинаку не е договорено.
- (2) За членовите на домаќинство кои ќе пристапат во текот на траење на осигурувањето, за првата година се плаќаат толку дванаесетини од годишната премија колку што месеци осигурувањето останува во важност до истекот на тековната година на осигурувањето. За секој новопримен член во домаќинството се издава нова полиса.
- (3) Ако договорачот на осигурувањето не ја плати премијата ниту во рок од 30 дена од нејзиното стасување, осигурувањето престанува по истекот на 30 дена од денот кога на договорачот му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за стасаноста на премијата, со тоа да тој рок не може да измине пред да поминат 30 дена од изминувањето на рокот на чекање.

#### **Пријава на несреќен случај**

##### **Член 5**

- (1) Договорачот на осигурувањето е должен на осигурувачот да му го пријави секој несреќен случај што ќе го снајде осигуреникот - членот на

домаќинството во рок предвиден со член 13 од Општите услови и должен е да му ги даде сите потребни известувања заради појаснување на настанатиот несреќен случај.

#### **Корисник на осигурување**

##### **Член 6**

- (1) Ако во полисата не е поинаку предвидено, корисниците во случај на смрт на членовите на домаќинството, се одредуваат според член 16 од Општите услови.
- (2) Во случај на инвалидитет, корисник е самиот осигуреник.
- (3) Ако корисникот е малолетно лице, осигурената сума се исплатува на неговите родители, односно старатели.

#### **Обврска на осигурувачот кога осигурените лица се помлади од 14 години**

##### **Член 7**

- (1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска на име трошоци за погреб да ја исплати договорената осигурена сума во случај на смрт, но, најмногу до износот кој како максимален е утврден со одлука на Одборот на директори на Друштвото за осигурување.

#### **Завршни одредби**

##### **Член 8**

- (1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

#### **Правна поука**

- Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување не се задоволни од првостепената одлука, имаат право да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до Комисијата која одлучува по приговори.
- Договорачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето, можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
- Во случај на спор помеѓу договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Одбор на директори  
Роберт Вучковиќ